




# каталог 2019

---

паметни  
решенија за  
оков за мебел

emuca



# ПАМЕТНИ РЕШЕНИЈА ЗА ОКОВ ЗА МЕБЕЛ

Со над 35 години искуство Emuca Group дизајнира, произведува и продава широк спектар на производи за мебел, столарија и DIY (направи сам) оков.

Нашите комерцијални центри во Валенсија (Шпанија), Падова (Италија), Челмсфорд (Обединетото Кралство), Нант (Франција) и Лисабон (Португалија) ни овозможуваат да останеме во директен контакт со најновите трендови во секторот за мебел и нашите дизајнерски тимови се посветени на одразување на овие трендови во нашите производи.

За да се осигураме дека нашите операции и решенија се ефикасни, имаме фабрика во Шпанија која нуди комплетни решенија во алуминиум.

## МЕЃУНАРОДНО ПРИСУСТВО

Со над 37 години присуност на пазарот, сакаме да бидеме близки со нашите клиенти и затоа имаме различни подружници низ цела Европа. Ние извезуваме во над 50 земји и имаме обемна, целосно обучена продажна мрежа низ цела Европа, од кои сите се свесни за барањата поставени до нас на различните пазари.

Нашето седиште во Падова, Италија, значи дека ние сме директно во контакт со најновите дизајнерски трендови на мебел во Италија, преку кој ги пренесуваме на дизајнот на сопствените производи. Нашите логистички капацитети во Падова се нашата најголема стратешка точка поради нивната локација во северниот дел на Италија, што ја олеснува дистрибуцијата на нашите производи низ цела Европа.



|   |    |
|---|----|
| ШАРКИ И ДОДАТОЦИ .....                    | 5  |
| ВОДИЛКИ И ФИОКИ.....                      | 18 |
| НОГАРКИ И ТРКАЛЦА.....                    | 29 |
| ОКОВ ЗА СПОЈУВАЊЕ .....                   | 35 |
| СИСТЕМИ ЗА ЛИЗГАЧКИ ВРАТИ И ДОДАТОЦИ..... | 46 |
| МОКА .....                                | 52 |
| ЗАВРШНИ ЛАЈСНИ И ЦОКЛИ.....               | 70 |
| ГОЛА ПРОФИЛИ.....                         | 74 |
| КУЈНСКИ СИСТЕМИ И ДОДАТОЦИ.....           | 78 |
| РАЧКИ .....                               | 87 |
| ЛЕД ОСВЕТЛУВАЊЕ .....                     | 91 |

emusa



Шарки и Додатоци

X91 ШАРКИ СО Ø35mm



### X91 шарка права 100° клип со вградено меко затворање



- со Ø 35mm
- монтажа и демонтажа на вратата без алат
- за дебелина на врата од 14-24mm
- 3D подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Длабинско подесување преку штраф со навој
- Со пружина за отворање и затворање

**X91** Подлошка со штрафење



7863 | 0мм | 8 ден.

**X91** Подлошка со 3D штелување



7875 | 0мм | 16 ден.

7910 | 67 ден.

### X91 шарка полуколенаста 100° клип со вградено меко затворање



- со Ø 35mm
- монтажа и демонтажа на вратата без алат
- за дебелина на врата од 14-24mm
- 3D подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Длабинско подесување преку штраф со навој
- Со пружина за отворање и затворање

**X91** Подлошка со штрафење



7863 | 0мм | 8 ден.

**X91** Подлошка со 3D штелување



7875 | 0мм | 16 ден.

7891 | 69 ден.

### X91 шарка коленаста 100° клип со вградено меко затворање



- Со Ø 35mm
- Монтажа и демонтажа на вратата без алат
- За дебелина на врата од 14-24mm
- 3D подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Длабинско подесување преку штраф со навој
- Со пружина за отворање и затворање

**X91** Подлошка со штрафење



7913 | 2мм | 8 ден.

**X91** Подлошка со 3D штелување



7393 | 2мм | 17 ден.

7394 | 69 ден.

X91 ШАРКИ СО Ø35mm



### X91 шарка клип 90° со вградено меко затворање



- со Ø 35mm
- монтажа и демонтажа на вратата без алат
- за дебелина на врата од 14-24mm
- 3D подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Длабинско подесување преку шраф со навој
- Вградено меко затворање

**X91** Подлошка со штрафење



7913 | 2mm | 8 ден.

**X91** Подлошка со 3D штелување



7393 | 2mm | 17 ден.

7917 | 97 ден.

### X91 шарка клип 165° со вградено меко затворање



- Со Ø 35mm
- Монтажа и демонтажа на вратата без алат
- За дебелина на врата од 14-26mm
- 3D подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Длабинско подесување преку шраф со навој
- Вградено меко затворање

**X91** Подлошка со штрафење



7913 | 2mm | 8 ден.

**X91** Подлошка со 3D штелување



7393 | 2mm | 17 ден.

7866 | 172 ден.

**X91** Подлошка со штрафење



H

|      |     |        |
|------|-----|--------|
| 7863 | 0mm | 8 ден. |
| 7913 | 2mm | 8 ден. |
| 7916 | 4mm | 9 ден. |

**X91** Подлошка со 3D штелување



H

|      |     |         |
|------|-----|---------|
| 7875 | 0mm | 16 ден. |
| 7393 | 2mm | 17 ден. |

**X91** Подлошка со типла Ø5mm



H

|       |     |         |
|-------|-----|---------|
| 90324 | 0mm | 12 ден. |
|-------|-----|---------|

X91N ШАРКИ СО Ø35mm

## X91N

by emusa



### X91N шарка права 100° клип



- Со Ø 35mm
- Монтажа и демонтажа на вратата без алат
- За дебелина на врата од 14-24mm
- 3D подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на врата до отворот за шарката D=3-7mm
- Длабинско подесување преку шраф со навој
- Со пружина за отворање и затворање

**X91** Подлошка со штрафење



7863 | 0мм | 8 ден.

**X91** Подлошка со 3D шттување



7875 | 0мм | 16 ден.

7918 | 37 ден.

### X91N шарка полуколенasto 100° клип



- Со Ø 35mm
- Монтажа и демонтажа на вратата без алат
- За дебелина на врата од 14-24mm
- 3D подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на врата до отворот за шарката D=3-7mm
- Длабинско подесување преку шраф со навој
- Со пружина за отворање и затворање

**X91** Подлошка со штрафење



7863 | 0мм | 8 ден.

**X91** Подлошка со 3D шттување



7875 | 0мм | 16 ден.

7905 | 38 ден.

### X91N шарка коленаста 100° клип



- Со Ø 35mm
- Монтажа и демонтажа на вратата без алат
- За дебелина на врата од 14-24mm
- 3D подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на врата до отворот за шарката D=3-7mm
- Длабинско подесување преку шраф со навој
- Со пружина за отворање и затворање

**X91** Подлошка со штрафење



7913 | 2мм | 8 ден.

**X91** Подлошка со 3D шттување



7393 | 2мм | 17 ден.

7909 | 38 ден.

X91N ШАРКИ СО Ø35mm

## X91N

by emusa

### X91N шарка 90° клип



- Со Ø 35mm
- Монтажа и демонтажа на вратата без алат
- За дебелина на врата од 14-24mm
- 3D подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на врата до отворот за шарката D=3-7mm
- Длабинско подесување преку штраф со навој
- Вградено меко затворање

90938 | 69 ден.

### X91 Подлошка со штрафење



7863 | 0мм | 8 ден.

### X91 Подлошка со 3D шттување



7875 | 0мм | 16 ден.

### X91N шарка 165° клип



- Со Ø 35mm
- Монтажа и демонтажа на вратата без алат
- За дебелина на врата од 14-26mm
- 3D подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на врата до отворот за шарката D=3-7mm
- Длабинско подесување преку штраф со навој
- Вградено меко затворање

90939 | 148 ден.

### X91 Подлошка со штрафење



7863 | 0мм | 8 ден.

### X91 Подлошка со 3D шттување




7875 | 0мм | 16 ден.

### X91/C90 капаче за шарка



90160 | 4 ден.

C95 ШАРКИ СО Ø35mm



**C95**

by emusa



### C95 шарка права 110° со отклопен федер

- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 14-23mm
- Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Затворање со отклопен федер

**C95** Подлошка со штрафење



7904 | 0mm | 7 ден.

7881 | 29 ден.

### C95 шарка полуоколенаста 110° со отклопен федер



- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 14-23mm
- Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Автоматско отворање со отклопен федер

**C95** Подлошка со штрафење



7904 | 0mm | 7 ден.

7870 | 30 ден.

### C95 шарка коленаста 110° со отклопен федер



- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 14-23mm
- Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Автоматско отворање со отклопен федер

**C95** Подлошка со штрафење



7906 | 2mm | 7 ден.

7902 | 30 ден.

C95 ШАРКИ СО Ø35mm



### C95 шарка 90° слайд



- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 14-23mm
- Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Затворање со отклопен федер

**C95** Подлошка со штрафење



H  
7906 | 2mm | 7 ден.

7873 | **35** ден.

### C95 шарка 135° слайд



- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 14-22mm
- Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Затворање со отклопен федер

**C95** Подлошка со штрафење



H  
7906 | 2mm | 7 ден.

7894 | **49** ден.

### C95 шарка 165° слайд



- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 14-26mm
- 3D подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-8mm
- Затворање со отклопен федер

**C95** Подлошка со штрафење



H  
7906 | 2mm | 7 ден.

7865 | **93** ден.

C95 ШАРКИ СО Ø35mm



### C95 шарка права без пружина



- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 14-23mm
- Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm

**C95** Подлошка со штрафење



H  
7906 | 2mm | 7 ден.

90309 | без пружина | 46 ден.  
90310 | со типла без пружина | 54 ден.

### C95 шарка полуколенаста без пружина



- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 14-23mm
- Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm

**C95** Подлошка со штрафење



H  
7906 | 2mm | 7 ден.

90311 | 47 ден.

### C95 шарка коленаста без пружина



- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 14-23mm
- Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm


**C95** Подлошка со штрафење



H  
7906 | 2mm | 7 ден.

90312 | 47 ден.

С50 ШАРКИ СО Ø35mm



## Шарка мини С50



- Со Ø 35mm
- За дебелина на врата од 16-23mm
- Со 2Д подесување вертикално 0-4mm и хоризонтално од 0-5mm
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-7mm
- Затворање со отклопен федер


**C50** Подлошка за шарка



7900 | 10 ден.

7899 | 31 ден.

## С95 подлошка за штрафење



|                     |  |
|---------------------|--|
| 7904   0mm   7 ден. |  |
| 7906   2mm   7 ден. |  |

## С95 Ø40 Шарка права



- Со Ø 40mm
- За дебелина на врата од 20-40mm
- 3D подесување (со соодветна подлошка)
- Дистанца од работ на вратата до отворот за шарката D=3-15mm
- Затворање со отклопен федер


**C95** Подлошка со штрафење



90029 | -2mm | 9 ден.

90028 | 56 ден.



## Шарка за бифе зо x 80мм



Финиш Н

7907 | месинг | зоx80мм | 319 ден.


## Шарка за бифе Ø35мм



- Со димензија Ø 35mm
- Со подесување +/-3mm



7883 | 119 ден.

## Брава за мебел Ø19мм








90169 | 123 ден.

## Одбојник со кука



4510 | 99 ден.

## ANKOR GT-B Шарка за бифе



| L | 18 | 20 | 22  | 24  | 25  | 26  | T   |
|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| M | -  | -  | 1,7 | 3,7 | 4,7 | 5,7 |     |
| M | 20 | -  | -   | -   | 1,7 | 2,7 | 3,7 |
| M | 22 | -  | -   | -   | -   | 0,7 | 1,7 |

- Шарка специјално дизајнирана за врати од бифе со редуцирани димензии. Идеално компатибилна со Miniwinch.
- Вклучено е и капаче изработено од замак кое ги покрива штрафовите за подесување и шарката истовремено давајќи модерен изглед.
- Потребни се отвори за бушење со Ø26 на двете страни
- Со 3Д штелување: латерално, вертикално и фронтално подесување.

91135 | **358** ден.


### Маска за ANKOR GT-B





Финиш

91136 | Црн | **35** ден.

91142 | Бел | **35** ден.




## Push со магнет




| Сила на буткање | Финиш    |     |      |
|-----------------|----------|-----|------|
| 90007   12kg    | Сив      | 134 | ден. |
| 90736   12kg    | Антрацит | 148 | ден. |
| 91105   0.7kg   | Сив      | 143 | ден. |

## Push Адаптер за магнет




| Финиш            |    |      |  |
|------------------|----|------|--|
| 90008   Бел      | 28 | ден. |  |
| 90737   Антрацит | 35 | ден. |  |
| 91106   Сив      | 48 | ден. |  |

## Плочка за ПТО Ø17мм




| Материјал    |   |      |
|--------------|---|------|
| 90161   Цинк | 5 | ден. |

## Магнет 3,2kg



| Финиш       |    |      |
|-------------|----|------|
| 90023   Бел | 21 | ден. |


## Плочка овална за магнет



| Димензија       |   |      |
|-----------------|---|------|
| 90168   35x12mm | 3 | ден. |

## Miniwinch


систем за бифе



- Механизам со челичен кабел за врати на преклопување. Со естетиката и иновативноста е функционален механизам. Идеален за домашен мебел.
- Запазен дизајн со нежни и гемотречни работи. Со својата големина е неприметлив за окото. Со своето капаче, финалниот резултат е елегантен.
- Сопирањето на вратата е регулирано на своја последна позиција.
- Голем опсег на сопирачка сила, што значи дека е соодведен механизам за врати со висина од 200mm до 480mm и со тежина до 10.6kg
- При монтирање може да се поставува во вертикална или хоризонтална позиција.
- Амбидекстрозен механизам, може да се монтира од лева или десна страна на мебелот.
- Комплетот е составен од потребните шрафови иносачот.



## Отклопен систем за бифе



- Систем за врати на преклопување или една врата
- Со подесувач се контролира кочењето при отворање.
- Монтажа од лева или десна страна на елементот.


| Шифра | Цена     |
|-------|----------|
| 90751 | 350 ден. |

емуса




**Водилки и фиоки**

**SLIPPE SOFT** водилки со делумно извлекување со меко затворање



- Со клип за лесно откачување и прикачување на фиоката
  - Регулација на висина до 3mm
  - Со меко затворање и со кочница на левата и на десната водилка
  - Носивост до 25kg

| Шифра | L          | Цена            |
|-------|------------|-----------------|
| 91028 | <b>290</b> | <b>465</b> ден. |
| 7898  | <b>340</b> | <b>468</b> ден. |
| 7887  | <b>390</b> | <b>499</b> ден. |
| 7895  | <b>440</b> | <b>529</b> ден. |
| 7884  | <b>490</b> | <b>557</b> ден. |






## Сет водилка со Меко затворање



- Со целосно извлекување
- Со куглични лагери
- Со висина 45mm
- Носивост до 35kg

| Шифра | H    | L     | Цена     |
|-------|------|-------|----------|
| 90024 | 45mm | 500mm | 555 ден. |



| L   | X   | Y   | A   | B  | C  |
|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 500 | 192 | 192 | 128 | 96 | 64 |

## ТЗоС водилки




**FIRA**





- Сет водилки.
- Носивост до 20kg од сет.

| Шифра | Н     | Финиш | Цена     |
|-------|-------|-------|----------|
| 90167 | 400mm | Бел   | 95 ден.  |
| 90166 | 450mm | Бел   | 115 ден. |
| 90165 | 500mm | Бел   | 142 ден. |



## CONCEPT 105 фиоки со метална страница со меко затворање




- Носивост до 30kg
- D=16mm дебелина на дно на фиока

| Шифра | Н     | Л     | Финиш    | Цена       |
|-------|-------|-------|----------|------------|
| 7976  | 105mm | 350mm | Бел      | 1.150 ден. |
| 7970  | 105mm | 350mm | Антрацит | 1.150 ден. |
| 7869  | 105mm | 500mm | Бел      | 1.312 ден. |
| 7897  | 105mm | 500mm | Антрацит | 1.312 ден. |



## CONCEPT 138 фиоки со метална странница со меко затворање



- Носивост до 30kg
- D=16mm дебелина на дно на фиока


| Шифра | Н     | Л     | Финиш    | Цена       |
|-------|-------|-------|----------|------------|
| 90512 | 138mm | 300mm | Бел      | 1.525 ден. |
| 90025 | 138mm | 350mm | Бел      | 1.420 ден. |
| 7971  | 138mm | 350mm | Антрацит | 1.420 ден. |
| 90026 | 138mm | 500mm | Бел      | 1.740 ден. |
| 7966  | 138mm | 500mm | Антрацит | 1.740 ден. |



## CONCEPT 185 фиоки со метална страница со меко затворање




- Носивост до 30kg
- D=16mm дебелина на дно на фиока



| Шифра | H     | L     | Финиш    | Цена       |
|-------|-------|-------|----------|------------|
| 90511 | 185mm | 350mm | Бел      | 1.779 ден. |
| 7903  | 185mm | 500mm | Бел      | 2.081 ден. |
| 7867  | 185mm | 500mm | Антрацит | 2.081 ден. |






## CONCEPT релинг сет




| Шифра | L     | Финиш    | Цена     |
|-------|-------|----------|----------|
| 90769 | 500mm | Антракит | 355 ден. |
| 90770 | 500mm | Бел      | 355 ден. |

## CONCEPT преден профил за внатрешна фиока




| Шифра | L      | Финиш    | Цена       |
|-------|--------|----------|------------|
| 7977  | 1070mm | Бел      | 1.040 ден. |
| 7972  | 1070mm | Антракит | 1.040 ден. |

## CONCEPT Сет држачи за фронтален профил на внатрешна фиока




| Шифра | H   | Финиш    | Цена     |
|-------|-----|----------|----------|
| 7961  | 105 | Бел      | 225 ден. |
| 7963  | 105 | Антракит | 225 ден. |

## SLIM правоаголен организатор за фиока под садопер




- Создаден за купатилски елементи за под мијалник, достапен во бела и сива пластика. Практично решение за максимална искористеност на елементот под мијалникот во тоалетот.

| Шифра | Финиш    | Цена     |
|-------|----------|----------|
| 7890  | Бел      | 223 ден. |
| 7880  | Антрацит | 223 ден. |




## Заоблен организатор за фиока под садопер




- Создаден за купатилски елементи за под мијалник, достапен во бела и антрацит пластика. Практично решение за максимална искористеност на елементот под мијалникот во тоалетот.


| Шифра | Финиш    | Цена     |
|-------|----------|----------|
| 7964  | Бел      | 160 ден. |
| 7960  | Антрацит | 160 ден. |






## Anti-slip подлога за фиоки






| Шифра | E   | Ширина | Материјал | Финиш | Цена     |
|-------|-----|--------|-----------|-------|----------|
| 91023 | 1,2 | 480mm  | Гумена    | Сив   | 428 ден. |
| 91024 | 1,2 | 480mm  | Текстилна | Црн   | 432 ден. |



### Димензии на дно и позадина на фиока:




| H   | Ht  |
|-----|-----|
| 105 | 68  |
| 138 | 102 |
| 185 | 149 |






Ногарки и тркалца

## Ногара за мебел




| Шифра | H     | Ø  | Финиш   | Цена     |
|-------|-------|----|---------|----------|
| 7886  | 710mm | 60 | Бел     | 457 ден. |
| 7877  | 710mm | 60 | Сребрен | 483 ден. |
| 7912  | 710mm | 60 | Црн     | 457 ден. |

## Кујнска ногара со база Ø48



Држач за  
дрвено цокле




7718 | 7 ден.

Држач за  
ПВЦ цокле



7762 | 5 ден.



Шрафт M10  
за база Ø48



91692 | 9 ден.


| Шифра | H       | Ø  | Финиш | Цена    |
|-------|---------|----|-------|---------|
| 91690 | 56-66   | 48 | Црн   | 26 ден. |
| 91691 | 74-84   | 48 | Црн   | 26 ден. |
| 7727  | 100-130 | 48 | Црн   | 23 ден. |
| 7780  | 150-180 | 48 | Црн   | 27 ден. |

## Ногарка со нивелатор Ø48




| Шифра | H    | Финиш | Цена    |
|-------|------|-------|---------|
| 1044  | 17mm | Црн   | 22 ден. |
| 1045  | 27mm | Црн   | 25 ден. |
| 3068  | 40mm | Црн   | 31 ден. |

## Нивелатор M6




Шифра      Ø      Y      Цена  
**90162 | 17mm | 25mm | 6 ден.**

## Нивелатор M8




Шифра      Ø      Y      Цена  
**90152 | 20mm | 38mm | 11 ден.**

## Матица




| Шифра               | L/mm        | Ø/mm        | C/mm      | F/mm     | Цена        |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------------|
| <b>90150   18</b>   | <b>20</b>   | <b>10.7</b> | <b>48</b> | <b>6</b> | <b>ден.</b> |
| <b>90144   15.4</b> | <b>13.6</b> | <b>8.7</b>  | <b>48</b> | <b>5</b> | <b>ден.</b> |

### Alumix 1 ногара за мебел




| Шифра | H/mm | Финиш   | Цена    |
|-------|------|---------|---------|
| 7879  | 80   | Сребрен | 53 ден. |
| 7874  | 100  | Сребрен | 55 ден. |
| 7888  | 120  | Сребрен | 65 ден. |

### Alumix 7 ногара за мебел




| Шифра | H/mm  | Финиш   | Цена    |
|-------|-------|---------|---------|
| 7878  | 15x80 | Сребрен | 49 ден. |
| 7872  | 30x80 | Сребрен | 69 ден. |
| 7914  | 45x80 | Сребрен | 89 ден. |

### Alumix 8 ногара за мебел




| Шифра | H/mm   | Финиш   | Цена    |
|-------|--------|---------|---------|
| 7885  | 24x120 | Сребрен | 91 ден. |

### Pipe 4 Маска за кабли




Шифра      Финиш      Цена  
90838 | Сребрен | 1.685 ден.

### Розетна за кабли



| Шифра | A  | B  | Ø  | Финиш | Цена    |
|-------|----|----|----|-------|---------|
| 7116  | 71 | 16 | 60 | Бел   | 28 ден. |
| 7119  | 71 | 16 | 60 | Крем  | 28 ден. |
| 3273  | 71 | 16 | 60 | Сив   | 28 ден. |
| 7120  | 71 | 16 | 60 | Црн   | 28 ден. |

## Тркало за мебел Ø30




|       |       |
|-------|-------|
| H     | 44    |
| CxB   | 30x30 |
| d x e | 20x20 |
| E     | 4,5   |

- Без кочница
- Димензија: Ø30mm
- Финиш: Црн
- Носивост: 15kg

7871 | 21 ден.

## Тркало за мебел Ø40




|       |       |
|-------|-------|
| H     | 55    |
| CxB   | 38x38 |
| d x e | 25x25 |
| E     | 5,5   |

- Со кочница
- Димензија: Ø40mm
- Финиш: Црн
- Носивост: 25kg

7868 | 34 ден.

## Тркало за мебел со кочница Ø50



|       |       |
|-------|-------|
| H     | 55    |
| CxB   | 38x38 |
| d x e | 25x25 |
| E     | 5,5   |

- Со кочница
- Димензија: Ø50mm
- Финиш: Сив
- Носивост: 50kg

7893 | 146 ден.

- Без кочница
- Димензија: Ø50mm
- Финиш: Сив
- Носивост: 50kg


90027 | 123 ден.

## Тркало за мебел Ø50



- Без кочница
- Димензија: Ø50mm
- Финиш: Црн
- Носивост: 30kg

7864 | 35 ден.



|       |       |
|-------|-------|
| H     | 65    |
| CxB   | 38x38 |
| d x e | 25x25 |
| E     | 5,5   |



- Без кочница
- Димензија: Ø50mm
- Финиш: Црн
- Носивост: 30kg


7889 | 41 ден.

## Тркало за мебел Ø50



- Без кочница
- Димензија: Ø50mm
- Финиш: Црн
- Носивост: 35kg

7876 | 158 ден.



|       |       |
|-------|-------|
| H     | 64    |
| CxB   | 42x42 |
| d x e | 32x32 |
| E     | 4,5   |



- Со кочница
- Димензија: Ø50mm
- Финиш: Црн
- Носивост: 35kg



7911 | 195 ден.

## Тркало за мебел Ø80



- Без кочница
- Димензија: Ø80mm
- Финиш: Сив
- Носивост: 50kg

7901 | 222 ден.




- Со кочница
- Димензија: Ø80mm
- Финиш: Сив
- Носивост: 50kg

7896 | 251 ден.




Оков за спојување

## Штраф за екцентар




|   |    |
|---|----|
| A | 23 |
| Z | 9  |
| F | Ø6 |



Шифра      Димензија      Финиш      Цена  
7713 | 7 x 33 x 6 | Цинк | 3 ден.


## Екцентар D15 / SP16 за 16mm дебелина



|   |      |
|---|------|
| X | 8    |
| Y | 12,5 |

Шифра      Финиш      Цена  
7767 | Хром | 3 ден.  
7765 | Цинк | 4 ден.



## Екцентар D15 / SP18 за 18mm дебелина




|   |    |
|---|----|
| X | 9  |
| Y | 14 |

Шифра      Финиш      Цена  
7769 | Хром | 4 ден.

### Носач за полица Ø20mm метален




### Штраф Ф6x8-цинк



90519 | Ø6 x 8mm | 5 ден.


90518 | 20 ден.

### Типла дрвена




| Шифра | Ø | X/mm | Материјал | Цена   |
|-------|---|------|-----------|--------|
| 7753  | 8 | 30   | Дрво      | 1 ден. |

### Конформат штраф 5x50mm имбус




| Шифра | Финиш     | Цена   |
|-------|-----------|--------|
| 1110  | Никел     | 2 ден. |
| 90694 | Црн никел | 2 ден. |

### Евро штраф




| Шифра | Димензија/мм | Материјал | Цена   |
|-------|--------------|-----------|--------|
| 7717  | 6.2 x 13     | Никел     | 2 ден. |

## Евро штраф




90687 | 2 ден.

## Типла М4 ПВЦ Ø8mm




90151 | 2 ден.

## Штраф М4



| Шифра | Финиш | Цена   |
|-------|-------|--------|
| 7686  | 20    | 2 ден. |
| 7968  | 22    | 1 ден. |
| 7760  | 40    | 2 ден. |


## Комплет спојници



- Комплетот содржи:
- L=29mm x M4
- 14 штраф М4

7751 | 5 ден.

### Метален аголник




Димензија

7738 | 20.5 x 20.7mm | 13 ден.

Цена

### Метален аголник




Шифра

7754 | 34 x 23.5mm | 4 ден.

Димензија

Цена

### Метален аголник




Шифра

7712 | 42 x 42mm | 6 ден.

Димензија

Цена

### Метален аголник



Шифра

7747 | 70 x 22.5mm | 9 ден.

Димензија

Цена

## Метален аголник за маса



Шифра

7981


Димензија

86 x 52mm

Цена

54 ден.


## Плочка метална



7720

5 ден.


## Носач на полица Ø5



7756

1 ден.


## Носач на полица Ø5



7779


2 ден.

### Носач на полица Ø5 СПЛ транспарентен




2851 | 2 ден.

### Држач за стакло/позадина




91138 | 3 ден.

### Носач на стаклена полица Ø5 со гума




7724 | 6 ден.

### Носач на стаклена полица Ø5





7688 | 6 ден.

### Носач на стаклена полица Ø5/6-8mm



90149 | 29 ден.



## Одбојник Ø10 x 1.5mm



|   |       |
|---|-------|
| A | 10mm  |
| B | 1.5mm |

90652 | 95 ден.


## Phantom скриен држач за полици



- Метален скриен држач на полици
- 3D подесување
- Максимум носивост за 2 држачи:  
20Kg за полици од 900x300mm,  
15Kg за полици од 900x350mm.
- Употребете 3 држачи за полици подолги од 900mm
- Максимум далечина измеѓу држачите 700mm

|       |     |          |
|-------|-----|----------|
| Шифра | L   | Цена     |
| 7882  | 125 | 242 ден. |


## Сет држачи со шина за висечки елементи



- Носивост: 65kg
- Комплетот содржи:
  - Лев држач
  - Десен држач
  - Профил за висечки елементи
  - Шина

7698 | 256 ден.

## HOLDY




### HOLDY капаче



7980 | Десна | 9 ден.

7962 | Лева | 9 ден.

- Држач за висечки елементи на шина



Шифра

7965

Димензија

Десна

Цена


65 ден.

7967

Лева

65 ден.

## Носач за висечки елементи на шина




- Видлива закачалка без страни
- Максимум носивост 35kg
- Подесување на фронтот
- Подесување на длабочината 13mm
- Подесување на висината 9mm
- Препорачливата завртка Ø 3,5 x 30mm

7691 | 35 ден.




## Профил шина за висечки елементи




7759 | **26** ден.

## Шина за висечки елементи




| Шифра | L  | Цена            |
|-------|----|-----------------|
| 7693  | 2м | <b>169</b> ден. |

## Лепенки



### Ø13 - 20/1

| Шифра | Финиш        | Цена    |
|-------|--------------|---------|
| 7716  | беж          | 20 ден. |
| 7697  | беж текстил  | 20 ден. |
| 7675  | бор          | 20 ден. |
| 7701  | бука         | 20 ден. |
| 7735  | венге        | 20 ден. |
| 7722  | сив текстил  | 20 ден. |
| 7695  | сива         | 20 ден. |
| 7705  | цреша        | 20 ден. |
| 90145 | антрцит сива | 25 ден. |
| 90146 | кафена       | 25 ден. |
| 90147 | бела         | 25 ден. |
| 90148 | даб          | 25 ден. |
| 90287 | багрем       | 20 ден. |



### Ø20 - 15/1

| Шифра | Финиш       | Цена    |
|-------|-------------|---------|
| 7725  | беж         | 28 ден. |
| 7715  | беж текстил | 28 ден. |
| 7770  | бела        | 28 ден. |
| 7680  | бука        | 28 ден. |
| 7758  | венге       | 28 ден. |
| 7732  | даб         | 28 ден. |
| 7690  | кафена      | 28 ден. |
| 7687  | багрем      | 28 ден. |
| 7681  | сива        | 28 ден. |
| 7706  | сив текстил | 28 ден. |
| 7704  | цреша       | 28 ден. |
| 7714  | црна        | 28 ден. |

емуса



**Системи за лизгачки  
врати и додатоци**

1.



- За врата Slowmove
- Макс. носивост: 70kg

7771 | 325 ден.

- Сет за врата со меко

7674 | 30kg | 865 ден.


7766 | 50kg | 865 ден.

- Сет тркалца за врата и стопер.
- Носивост: 70kg

7707 | 695 ден.

2.


## PLACARD 81 Горна шина



| Шифра | Финиш         | L     | Цена       |
|-------|---------------|-------|------------|
| 91694 | Елоксиран мат | 2.35м | 1.930 ден. |
| 7750  | Елоксиран мат | 3м    | 2.330 ден. |
| 91693 | Елоксиран мат | 3.5м  | 2.988 ден. |
| 7703  | Брусен челик  | 3м    | 2.955 ден. |

3.

## PLACARD 81 Долна шина




| Шифра | Финиш         | L     | Цена       |
|-------|---------------|-------|------------|
| 91696 | Елоксиран мат | 2.35м | 540 ден.   |
| 7774  | Елоксиран мат | 3м    | 580 ден.   |
| 7711  | Брусен челик  | 3м    | 1.107 ден. |

## PLACARD 81 Маска за Долна шина



| Шифра | Финиш         | L  | Цена     |
|-------|---------------|----|----------|
| 7734  | Елоксиран мат | 3м | 353 ден. |
| 7741  | Елоксиран мат | 4м | 591 ден. |
| 7673  | Брусен челик  | 3м | 728 ден. |

## PLACARD Гума за исполна




Шифра Финиш А В Цена

90139 | Бел | 14mm | 10mm | 117 ден.




#### 4. WAVE18




| Шифра | Финиш         | L    | Цена              |
|-------|---------------|------|-------------------|
| 7700  | Елоксиран мат | 2.9м | <b>792</b> ден.   |
| 7776  | Брусен челик  | 3м   | <b>1.778</b> ден. |

#### SHARP18E




| Шифра | Финиш         | L    | Цена            |
|-------|---------------|------|-----------------|
| 7733  | Елоксиран мат | 2.9м | <b>653</b> ден. |

#### WAVE18E



| Шифра | Финиш         | L    | Цена            |
|-------|---------------|------|-----------------|
| 7689  | Елоксиран мат | 2.9м | <b>555</b> ден. |



#### QUAD18



| Шифра | Финиш         | L  | Цена              |
|-------|---------------|----|-------------------|
| 90155 | Елоксиран мат | 3м | <b>1.377</b> ден. |


\*Цената се однесува на должен метар

#### DEEP18 профил



| Шифра | Финиш         | L    | Цена              |
|-------|---------------|------|-------------------|
| 90286 | Елоксиран мат | 2.9м | <b>1.278</b> ден. |

## 5. Н - профил




| Шифра | Финиш         | L  | Цена          |
|-------|---------------|----|---------------|
| 7773  | Елоксиран мат | 4м | 790<br>ден.   |
| 7679  | Брусен челик  | 4м | 1.153<br>ден. |

## У профил



| Шифра | Финиш         | L  | Цена            |
|-------|---------------|----|-----------------|
| 7726  | Елоксиран мат | 4м | <b>707</b> ден. |



## **Четка за шибер**



| Шифра | Н   | Самолепливост | Финиш | Цена    |
|-------|-----|---------------|-------|---------|
| 7777  | 7mm | Да            | Сив   | 25 ден. |
| 7699  | 9mm | Да            | Сив   | 26 ден. |
| 90923 | 7mm | /             | Сив   | 20 ден. |
| 90836 | 9mm | /             | Сив   | 20 ден. |
| 7736  | 7mm | Да            | Црн   | 21 ден. |

\*Цената се однесува на должен метар

# Стабилизатор за врата



| Шифра | L      | M      | M1     | Цена        |
|-------|--------|--------|--------|-------------|
| 90929 | 2290mm | 2240mm | 1120mm | 723<br>ден. |
| 7678  | 1970mm | 1920mm | 960mm  | 683<br>ден. |

## PLACARD 81 за стаклени врати

### PLACARD 81 профил 14+4




Шифра

L/m

Цена

90719 | 2.35

1.485 ден.



### PLACARD 81 сет додатоци за исполна 12+4




x8




Шифра

Цена

90720 | 127



### PLACARD 81 L-профил горен/долен





Шифра

L/m

Цена

90722 | 3.2

633 ден.



### PLACARD 81 трака за стакло



Шифра

L/m

Цена

90721 | 3


597 ден.





## Placard 74

сет за врата со меко затворање



- За плакари со 2- врати или 3- врати
- Подесување на висината на долните тркалца  $\pm 7,5$  mm.
- Безбеден систем - без можност за случајно излегување од шините.
- За лесна монтажа на вратата, горните тркалца се закочуваат.
- Меко отворање и затворање за плакари со 2- врати.
- Горната кочница дозволува вратите да се движат во две насоки.

Шифра

Носивост

Цена

|       |              |                   |
|-------|--------------|-------------------|
| 90839 | <b>30 kg</b> | <b>1.056</b> ден. |
| 90840 | <b>50 kg</b> | <b>1.056</b> ден. |

## Placard 74

сет долни тркала за врата со меко затворање



**90841 | 325** ден.



## Placard 74



сет долни тркала за врата со стопер



**90842 | 675** ден.

## Placard 74



Горна шина



| Шифра | Финиш    | L     | Цена       |
|-------|----------|-------|------------|
| 90933 | Бел      | 3м    | 1.705 ден. |
| 90934 | Бел      | 4м    | 2.275 ден. |
| 91581 | Антрацит | 2.35м | 1.490 ден. |
| 91695 | Антрацит | 3.5м  | 2.320 ден. |

## Placard 74


Н-профил



| Шифра | Финиш    | L  | Цена       |
|-------|----------|----|------------|
| 90845 | Антрацит | 4м | 1.330 ден. |

## Placard 74


Долна шина



| Шифра | Финиш    | L  | Цена     |
|-------|----------|----|----------|
| 90846 | Антрацит | 3м | 795 ден. |
| 90935 | Бел      | 3м | 680 ден. |
| 91104 | Бел      | 4м | 880 ден. |

## Sharp18

рака



| Шифра | Финиш    | L    | Цена       |
|-------|----------|------|------------|
| 90922 | Антрацит | 2,9м | 1.098 ден. |
| 90936 | Бел      | 2,9м | 1.027 ден. |

# MOKA

wardrobe storage system





PRO  
DESIGN



emuca




## Лифт оклажија за гардеробер



- Лифт оклажија за лесен дофат на закачалките од горната зона на гардероберот. Со лифт оклажијата високите делови од гардероберот стануваат лесно достапни. Со регулација на повеќе ширини за лесна адаптација во сите типови на гардеробери.
- Носивост до 12kg, со споро движење

Дистанцер за лифт оклажија




90653 | 232 ден.



Финиш: Алуминиум хром

A= 60 - 83cm  
7683 | 2.890 ден.






Финиш: Кафена

A= 60 - 83cm  
90496 | 2.869 ден.

A= 83 - 115cm  
7778 | 2.890 ден.


A= 83 - 115cm  
7772 | 3.479 ден.

## Сет рамка и водилка




| Шифра | A          | B           | Цена       |
|-------|------------|-------------|------------|
| 90497 | 564-614mm  | 484-534mm   | 4.933 ден. |
| 90834 | 664-714mm  | 584-634mm   | 5.485 ден. |
| 90692 | 764-814mm  | 684-734mm   | 5.870 ден. |
| 90835 | 814-864mm  | 784-834mm   | 5.785 ден. |
| 90696 | 864-914mm  | 734-784mm   | 5.905 ден. |
| 90928 | 964-1014mm | 884 - 934mm | 5.980 ден. |

## Сет рамка и водилка



90498 | 185 ден.


## Метална корпа за фиока



B 481mm



| Шифра | Димензија       | Цена       |
|-------|-----------------|------------|
| 90499 | 481 x 452 x 130 | 4.998 ден. |

## Жичена корпа за фиока




| Шифра | В     | Цена       |
|-------|-------|------------|
| 90500 | 475mm | 2.055 ден. |
| 90925 | 775mm | 2.835 ден. |

## Жичена корпа за чевли за фиока




| Шифра | В     | Цена       |
|-------|-------|------------|
| 90501 | 475mm | 1.780 ден. |
| 90926 | 775mm | 2.010 ден. |

## Дрвена кутија за фиока



| Шифра | Димензија        | Цена       |
|-------|------------------|------------|
| 90502 | 270 x 456 x 90mm | 6.325 ден. |

## Дрвена организација за фиока




**B 481mm**




| Шифра | Димензија         | Цена              |
|-------|-------------------|-------------------|
| 90503 | <b>481 x 65mm</b> | <b>4.015</b> ден. |
| 90693 | <b>681 x 65mm</b> | <b>5.887</b> ден. |
| 90715 | <b>781 x 65mm</b> | <b>6.472</b> ден. |

## Платнена корпа за облека




| Шифра | Димензија          | Цена              |
|-------|--------------------|-------------------|
| 90495 | <b>385 x 363mm</b> | <b>2.129</b> ден. |

## Пластична организација за фиока



**90504 | 1.170** ден.

## Сет од 7 држачи за панталони




Шифра  
90505 |

Димензија  
459mm |

Цена  
**1.695** ден.

## Пластична закачалка





Шифра  
90506 |

Материјал  
**Пластика** |


Цена  
**21** ден.

## Закачалка на извлекување со меко затворање




**90507 | 3.376** ден.

## Закачалка за кравати со меко затворање



90508 | 3.257 ден.

## Огледало на извлекување



Шифра 90509 | H 1130mm | Цена 12.085 ден.




## Оклагија за гардеробер



Шифра Ø L Цена  
90691 | 28mm | 4m | 1.546 ден.



## Механизам на извлекување за обувки




| Шифра | Позиција | Цена              |
|-------|----------|-------------------|
| 90766 | Лев      | <b>7.423</b> ден. |
| 90843 | Десен    | <b>7.423</b> ден. |








## LUXE држач за оклагија



| Шифра | Позиција | Цена     |
|-------|----------|----------|
| 91117 | Лев      | 109 ден. |
| 91116 | Десен    | 109 ден. |



## Luxe оклагија за гардеробер




| Шифра | Л/м  | Цена       |
|-------|------|------------|
| 91057 | 2,35 | 1.488 ден. |





## CASTOR Лед оклажија со сензор



L = A - 11 mm



- Природно бела
- 4.000K




Шифра W L/mm A/mm Цена

90931 | 0.6W | 547 | 558 | 2.985 ден.

90937 | 0.9W | 847 | 858 | 3.415 ден.

## Закачалка за панталони на извлекување




Шифра  
**91059**

Позиција  
**Десна**

Цена  
**2.995** ден.

## Огледало на извлекување



Шифра  
**91112**


Цена  
**6.350** ден.








**Concepta**  
**25** Системи за лизгачки врати,  
собирачки и склопувачки  
врати

## CONCEPTA 25



- Систем за лизгачки, собирачки и склопувачки врати.
- Можност за монтирање на елементи или помеѓу сидови.
- Можност за прикривање на простор или работен простор (кујна, перална, канцеларија, соблекувална, итн.)
- Со отворен систем немате потреба од долна шина, со тоа што добивате максимално пристапен простор.
- Максимум тежина на врата: 25 kg = 50 kg/set.
- Ширина на врата: 300 to 700 mm.
- Висина на врата: 1851 to 2600 mm.
- Дебелина на врата: 19 to 26 mm.
- Можност за подесување вертикално, хоризонтално и во косина
- Комплетот содржи оков доволен за две врати
- Системот може да се монтира за лева или десна страна.
- Елоксиран сребрен мат финиш.
- LGA сертификат.




| Шифра | Опис                                 | Финиш         | Цена                |
|-------|--------------------------------------|---------------|---------------------|
| 90604 | <b>Сет за врата со преклоп ЛЕВ</b>   | Елоксиран мат | <b>130.580</b> ден. |
| 90605 | <b>Сет за врата со преклоп ДЕСЕН</b> | Елоксиран мат | <b>130.580</b> ден. |
| 90607 | <b>Сет за врата</b>                  | /             | <b>3.385</b> ден.   |
| 90608 | <b>Сет профил со плочка 2.55m</b>    | Елоксиран мат | <b>18.670</b> ден.  |

## CONCEPTA 25 Сет за долн профил




Шифра Финиш L Цена  
90606 | Елоксиран мат | 1.3м | 11.370 ден.

## CONCEPTA 25 Сет за врата




90607 | 3.385 ден.

## CONCEPTA 25 Сет профил со плочка




Шифра Финиш L Цена  
90608 | Елоксиран мат | 2.6м | 18.670 ден.

## TUBOSILK Оклагија




| Шифра | Финиш         | L    | Цена            |
|-------|---------------|------|-----------------|
| 7749  | Алюминиум мат | 2,4м | <b>659</b> ден. |

## TUBO Оклагија



| Шифра | Финиш         | L    | Цена            |
|-------|---------------|------|-----------------|
| 7719  | Алюминиум мат | 2,4м | <b>383</b> ден. |


## TUBO Оклагија



\*Цената се однесува на должен метар

| Шифра | Финиш | A/mm | L/mm | Цена           |
|-------|-------|------|------|----------------|
| 7721  | Хром  | 30   | 3    | <b>99</b> ден. |

## SILK2 Аголен држач за оклагија



Шифра

7677


Финиш

Сребрен

Цена

70 ден.

## SILK2 Држач за оклагија



Шифра

7692

Финиш

Сребрен

Позиција

Лев

Цена

36 ден.


7775

Сребрен

Десен

36 ден.

## SILK2 Среден држач за оклагија



Шифра

7728


Финиш

Сребрен

Цена

52 ден.

## TUBOSILK Држач за оклагија



Шифра

7739


Финиш

Сребрен

Цена

51 ден.

## TUBOSILK Среден држач за оклагија



Шифра


7731 | Алюминиум мат

Финиш

Цена

58 ден.

## Среден држач за оклагија



Шифра

7748 | Алюминиум мат

Финиш

Цена

61 ден.



Шифра

7768 | Хром

Финиш

54 ден.

## Држач за оклагија



Шифра

350


Финиш

Хром

Цена

11 ден.

## Оклагија на извлекување



| L   | B   | A   |
|-----|-----|-----|
| 300 | 302 | 335 |
| 350 | 352 | 385 |
| 400 | 402 | 435 |
| 450 | 452 | 485 |





| Шифра | Финиш   | L   | Цена     |
|-------|---------|-----|----------|
| 7737  | Сребрен | 300 | 492 ден. |
| 7709  | Сребрен | 350 | 535 ден. |
| 7743  | Сребрен | 400 | 584 ден. |
| 7682  | Сребрен | 450 | 595 ден. |





**Завршни лајсни и цокли**

## PLASLINE задна лајсна




Шифра | Финиш | L | Цена  
7752 | Алюминиум сатен | 4м | 1.039 ден.

## PLASLINE капачиња



7723 | Сиви | 70 ден.

## PLASLINE цокле



| Шифра | H/mm | L  | Финиш           | Цена     |
|-------|------|----|-----------------|----------|
| 7742  | 100  | 4м | Алюминиум сатен | 277 ден. |
| 7746  | 100  | 4м | Брусен челик    | 311 ден. |
| 7959  | 100  | 4м | Антрацит        | 299 ден. |
| 7974  | 100  | 4м | Бел             | 311 ден. |



| Шифра | H/mm | L  | Финиш           | Цена     |
|-------|------|----|-----------------|----------|
| 7710  | 150  | 4м | Алюминиум сатен | 296 ден. |
| 90009 | 150  | 4м | Брусен челик    | 431 ден. |

\*Цената се однесува на должен метар







### PLASLINE флексибilen аголник за цокле




| Шифра | Финиш           | H/mm | Цена     |
|-------|-----------------|------|----------|
| 90136 | Алуминиум сатен | 100  | 101 ден. |
| 90137 | Брусен челик    | 100  | 101 ден. |
| 90135 | Бел             | 100  | 101 ден. |


### Аголник за цокла 90° аголник



| Шифра | Финиш           | H/mm | Цена     |
|-------|-----------------|------|----------|
| 7757  | Алуминиум сатен | 100  | 65 ден.  |
| 7975  | Брусен челик    | 100  | 81 ден.  |
| 90019 | Антрацит        | 100  | 75 ден.  |
| 90134 | Алуминиум сатен | 150  | 87 ден.  |
| 90133 | Брусен челик    | 150  | 105 ден. |



### MINILINE завршна лајсна




| Шифра | Финиш           | L/m | Цена       |
|-------|-----------------|-----|------------|
| 7676  | Алуминиум сатен | 4   | 1.196 ден. |
| 90686 | Антрацит        | 4   | 1.098 ден. |

### MINILINE сет капачиња



|                  |         |
|------------------|---------|
| 7694   Сив       | 70 ден. |
| 90738   Антрацит | 85 ден. |

### MIXLINE завршна лајсна



| Шифра | Финиш           | L/m | Цена       |
|-------|-----------------|-----|------------|
| 7761  | Алуминиум сатен | 4   | 1.670 ден. |
| 7745  | Бел             | 4   | 1.537 ден. |

### MIXLINE сет капачиња





|            |         |
|------------|---------|
| 7764   Сив | 70 ден. |
| 7685   Бел | 70 ден. |


емуса

Гола профили

### GOLA-L профил рачка





#### Gola-L сет капачиња




| Шифра | Финиш    | L/m | Цена |
|-------|----------|-----|------|
| 91055 | Антрацит | 375 | ден. |
| 91108 | Сив      | 382 | ден. |
| 91109 | Шампањ   | 382 | ден. |

| Шифра | Финиш         | L/m | Цена  |      |
|-------|---------------|-----|-------|------|
| 4450  | Елоксиран мат | 4   | 1.725 | ден. |
| 90130 | Антрацит      | 4   | 2.050 | ден. |
| 90288 | Шампањ        | 4   | 2.290 | ден. |
| 90020 | Бел           | 4   | 1.635 | ден. |

### GOLA-C профил рачка





#### Gola-C сет капачиња



| Шифра | Финиш    | L/m | Цена |
|-------|----------|-----|------|
| 91056 | Антрацит | 375 | ден. |
| 91110 | Сив      | 386 | ден. |
| 91111 | Шампањ   | 389 | ден. |



| Шифра | Финиш         | L/m | Цена  |      |
|-------|---------------|-----|-------|------|
| 4443  | Елоксиран мат | 4   | 2.125 | ден. |
| 90129 | Антрацит      | 4   | 2.480 | ден. |
| 90308 | Шампањ        | 4   | 2.729 | ден. |
| 90021 | Бел           | 4   | 1.980 | ден. |

### GOLA-E вертикален среден профил






| Шифра | Финиш         | L/m  | Цена  |      |
|-------|---------------|------|-------|------|
| 7973  | Елоксиран мат | 2.55 | 2.540 | ден. |
| 90154 | Антрацит      | 2.55 | 2.978 | ден. |
| 90289 | Шампањ        | 2.55 | 3.417 | ден. |
| 90684 | Бел           | 2.55 | 2.720 | ден. |

### GOLA-E краен вертикален профил





| Шифра | Финиш         | L/m  | Цена       |
|-------|---------------|------|------------|
| 7978  | Елоксиран мат | 2.55 | 2.188 ден. |
| 90153 | Антрацит      | 2.55 | 2.805 ден. |
| 90514 | Шампањ        | 2.55 | 2.738 ден. |
| 90654 | Бел           | 2.55 | 2.337 ден. |

### GOLA-TOP профил





| Шифра | Финиш         | L/m | Цена       |
|-------|---------------|-----|------------|
| 90131 | Елоксиран мат | 3   | 1.199 ден. |
| 90132 | Антрацит      | 3   | 1.475 ден. |
| 90515 | Шампањ        | 3   | 1.520 ден. |

### GOLA-E профил за фурна





| Шифра | Финиш         | L/mm | Цена       |
|-------|---------------|------|------------|
| 90290 | Елоксиран мат | 580  | 929 ден.   |
| 90291 | Антрацит      | 580  | 1.160 ден. |
| 90520 | Шампањ        | 580  | 2.467 ден. |

## GOLA-TOP профил за 19





| Шифра | Финиш | L/m | Цена       |
|-------|-------|-----|------------|
| 90655 | Бел   | 3   | 1.398 ден. |

## Држач за GOLA метален



4425 | 29 ден.

## Држач со штраф за GOLA метален




7979 | 61 ден.

emuca






**Завршни лајсни и цокли**



### Supra механизам за аголен елемент

- Систем дизајниран за лесна достапност на задниот дел од аголниот елемент со правоаголна форма.
- Систем за складирање со 4 корпи со меко затворање.
- Носивост 4x5kg или вкупно до 20kg
- Минимални димензии на елементот за вградување 505x864mm
- Минимална ширина на вратата од 400mm






7969 | **20.595** ден.



## SHELVO 3/4

Систем за аголен елемент


- ¾ Кружни полици кои ротираат на осовина,
- Наменети за аголни елементи со минимална димензија 800x800mm
- Се подесува на различни висини.
- Носивост до 2x20kg или вкупно 40kg
- Изработена е од материјал високоотпорен на механички удари, UV зраци, и не создава електрицитет при триење со друг тип на материјали.



90022 | **4.558** ден.




## Алуминиумска заштита за под садопер



| Шифра | Димензија       | Финиш   | Цена     |
|-------|-----------------|---------|----------|
| 7696  | 600 / 18 x 510  | Сребрен | 393 ден. |
| 7755  | 900 / 18 x 510  | Сребрен | 490 ден. |
| 7684  | 1200 / 18 x 510 | Сребрен | 608 ден. |



## Base Frigo



- За фрижидери со должина од 60 см.
- Модели: за 16mm и 18mm
- Основата е перфорирана за вентилација на фрижидерот.




7708 | 816 ден.

## Решетка за фурна




| Шифра | Финиш         | Цена       |
|-------|---------------|------------|
| 90138 | Елоксиран мат | 1.233 ден. |

## Држач за чинии 187-208mm



| Шифра | Финиш | Цена       |
|-------|-------|------------|
| 90325 | Сив   | 1.676 ден. |


## Организатор за чинии 800



Шифра                    L                            Цена  
**90739 | 735-770мм | 2.225 ден.**




## Закачалка на изврекување за крпи 310mm



Шифра                    Финиш                    Цена  
**90752 | Алюминиум мат | 1.289 ден.**



## SUPRA M15




X | 108mm

- За елемент 15 см
- Корпа за шишиња со целосно извлеекување
- Со корпи на две висини
- Со меко затворање
- Носивост 2x12,5kg ли вкупно 25kg
- Ширина 108mm
- Монтажа само на лева страна

7729 | 2.580 ден.

## SUPRA M20




X | 158mm

- За елемент 20 см
- Корпа за шишиња со целосно извлеекување
- Со корпи на две висини
- Со меко затворање
- Носивост 2x12,5kg ли вкупно 25kg
- Ширина 158mm
- Монтажа само на лева страна

2780 | 2.755 ден.



## Канта за отпадоци




- Капацитет: 2x 14l
- Рачно извлекување
- Капакот се отвора автоматски.

**7862 | 2.654** ден.

- Капацитет: 20l
- Рачно извлекување
- Капакот се отвора автоматски.

**7892 | 2.623** ден.


## Канта за отпадоци



- Капацитет: 16l
- Рачно извлекување
- Капакот се отвора автоматски.

**90010 | 2.680** ден.

## Канта за отпадоци



- Капацитет: 13l

Шифра

**7861**

Финиш

**Бел**

Цена

**813** ден.

**7915**

**Сив**

**813** ден.

## Канта за отпадоци 1 x 15l



Шифра

**90158**


Финиш

**Антрацит**

Цена

**1.035** ден.

## Канта за отпадоци сет за фиока 2 x 12l



Шифра

**90158**

H/mm

**216**


Финиш

**Антрацит**

Цена

**1.540** ден.

## База за канта М60



Шифра

**90157**

A/mm

**536**

P/mm

**482**

Финиш

**Антрацит**



Цена

**1.345** ден.


емуса




Рачки

**MALI** Рачка за мебел



| Шифра | C/mm | Материјал | Финиш    | Цена    |
|-------|------|-----------|----------|---------|
| 90067 | о    | Замак     | Бронзена | 41 ден. |
| 90688 | о    | Замак     | Црна     | 55 ден. |

**MARRAKECH** Рачка за мебел


| Шифра | C/mm | L/mm | Материјал | Финиш    | Цена     |
|-------|------|------|-----------|----------|----------|
| 90068 | 64   | 77   | Замак     | Бронзена | 87 ден.  |
| 90069 | 64   | 77   | Замак     | Црна     | 147 ден. |


**PAPUA** Рачка за мебел


| Шифра | C/mm | L/mm | Материјал | Финиш        | Цена     |
|-------|------|------|-----------|--------------|----------|
| 90066 | 127  | 127  | Замак     | Старо Сребро | 149 ден. |
| 90767 | 127  | 127  | Замак     | Бронза       | 149 ден. |

**NAIROBI** Рачка за мебел



| Шифра | C/mm | L/mm | Материјал | Финиш  | Цена    |
|-------|------|------|-----------|--------|---------|
| 90689 | 96   | 139  | Замак     | Бронза | 95 ден. |

## ORLANDO Рачка за мебел




| Шифра | C/mm | L/mm | Материјал | Финиш       | Цена     |
|-------|------|------|-----------|-------------|----------|
| 90314 | 128  | 188  | Челик     | Никел сатен | 136 ден. |
| 90315 | 160  | 210  | Челик     | Никел сатен | 148 ден. |
| 90316 | 192  | 252  | Челик     | Никел сатен | 163 ден. |
| 90317 | 224  | 274  | Челик     | Никел сатен | 177 ден. |
| 90318 | 320  | 400  | Челик     | Никел сатен | 217 ден. |
| 90319 | 384  | 400  | Челик     | Никел сатен | 292 ден. |

## TUCSON Рачка за мебел




| Шифра | Ø/mm | Материјал | Финиш         | Цена    |
|-------|------|-----------|---------------|---------|
| 90320 | 16   | Замак     | Никел сатен   | 42 ден. |
| 90747 | 16   | Замак     | Алуминиум мат | 49 ден. |

## FUJI Рачка за мебел




| Шифра | C/mm | L/mm | Материјал | Финиш         | Цена     |
|-------|------|------|-----------|---------------|----------|
| 90321 | 96   | 103  | Замак     | Алуминиум мат | 111 ден. |
| 90322 | 128  | 135  | Замак     | Алуминиум мат | 147 ден. |
| 90323 | 160  | 168  | Замак     | Алуминиум мат | 189 ден. |

## OREGON Рачка за мебел




| Шифра | Ø/mm | Материјал | Финиш       | Цена     |
|-------|------|-----------|-------------|----------|
| 90163 | 35   | Замак     | Мока        | 90 ден.  |
| 90164 | 35   | Замак     | Никел сатен | 103 ден. |

## AUSTIN Рачка за мебел



| Шифра | C/mm | L/mm | Материјал | Финиш       | Цена     |
|-------|------|------|-----------|-------------|----------|
| 90768 | 128  | 184  | Алуминиум | Хром мат    | 149 ден. |
| 90513 | 128  | 184  | Алуминиум | Никел сатен | 181 ден. |

## COIMBRA Рачка за мебел



| Шифра | C/mm | L/mm | Материјал | Финиш    | Цена    |
|-------|------|------|-----------|----------|---------|
| 91113 | 96   | 104  | Челик     | Хром мат | 67 ден. |
| 91114 | 128  | 136  | Челик     | Хром мат | 78 ден. |

## SIENA Рачка за мебел



| Шифра | C/mm | L/mm | Материјал | Финиш       | Цена     |
|-------|------|------|-----------|-------------|----------|
| 91139 | 96   | 107  | Замак     | Хром мат    | 240 ден. |
| 91141 | 96   | 107  | Замак     | Никел Сатен | 243 ден. |

emuca



Осветлување




PRO  
DESIGN

EMUCA


Ви ја  
претставуваме  
најновата  
колекција на  
ЛЕД светла од  
Emuca.

[emuca.com](http://emuca.com)  
emuca.it • emuca.co.uk • emuca.es • emuca.fr • emuca.pt

## LYNX LED лента 4,8W/m IP20



\* Цената се однесува на должен метар



MOTION 5915020  
SWITCH 5914120  
DIMMER 5008720



SWITCH 7001520  
DOOR MOTION 7001720  
METAL 7001920




90744 | Ладно бела, 6.000 K | 285 ден.

90997 | Топло бела, 6.000 K | 275 ден.

12V DC


12V DC

## LYNX LED лента 4,8W/m IP65



90749 | IP44 силиконска заштита за LED, 15ml, транспарентна | 393 ден.

\* Цената се однесува на должен метар



MOTION 5915020  
SWITCH 5914120  
DIMMER 5008720




SWITCH 7001520  
DOOR MOTION 7001720  
METAL 7001920



90745 | Ладно бела, 6.000 K | 435 ден.

12V DC


## LYNX LED лента 49,6W/m IP20



- Самолеплива лед лента со ладно бела и топло бела светлина.

- Одлична намена има за скриено осветлување, кое се рефлектира од сидните површини и површините на мебел

• 9,6 W/m




90924 | Ладно бела, 6.000 K | 335 ден.

90998 | Топло бела, 6.000 K | 349 ден.


\* Цената се однесува на должен метар

### LYNX Q конектор - кабел 8mm




90690 | 174 ден.

### LYNX Н приклучен кабел




90771 | 219 ден.

### ROLFLEX 8mm кабел за приклучок



90053 | 179 ден.

### ROLFLEX 8mm конектор



90054 | 67 ден.

PRO  
DESIGN





emuca





## ROLFLEX L-конектор 0.2W



- Со вграден сензор за детектирање на движења

- Време на исключување 1 минута и 20 секунди по престан на движењата




- Влагоотпорност IP20

| Шифра | Финиш               | Цена    |
|-------|---------------------|---------|
| 90057 | Ладно бела, 7.000 K | 91 ден. |
| 90056 | Топло бела, 3.500 K | 91 ден. |

## LYNX Motion сензор за движење






- Сензор кој ги активира лед светилките при детектирање на движења



Шифра Цена

90847 | 1.575 ден.



## LYNX switch/dimmer сензор



Шифра Цена

90750 | 1.047 ден.





## Надграден профил



Шифра L Цена  
90012 | 2м | **569** ден.



90011 | 4м | **1.089** ден.

## LYNX Вградлив профил за LED



Шифра Финиш L Цена  
90516 | Елоксиран Мат | 4м | **1.190** ден.


## Аголен надграден профил за LED



Шифра Финиш L Цена  
90740 | Елоксиран Мат | 4м | **1.708** ден.





**LYNX** Маска за надграден профил



Шифра      Финиш      L      Цена

|       |     |    |                 |
|-------|-----|----|-----------------|
| 90014 | Бел | 2м | <b>651</b> ден. |
| 90517 | Бел | 4м | <b>745</b> ден. |

## Сет капачиња за аголен надграден профил за LED



Шифра

Финиш





Цена

90746 |

Сив

**235** ден.

## Сет капачиња за надграден профил



Шифра

Финиш



Цена

90015 |

Сив

**187** ден.

## Сет капачиња за вградлив профил за LED



Шифра

Финиш

Цена

90018 |

Сив

**97** ден.


PR  
DESIGN




emuca

## ROLFLEX

**90053**



**90054**



**90057 | Ладно бела , 7,000 K**

**90056 | Топло бела, 3,500 K**

IP65

A++



120°




LED



CE



## LYNX Switch/dimmer сензор - 30W





Шифра

Цена

**90750 | 1.047** ден.

## Сензор за ROLFLEX и XFLEX LED ленти






- Сензор кој ги активира лед светилките при детектирање на движења

Шифра

Цена

**90055 | 1.363** ден.

## Spirit switch/dimmer сензор - 80W



E ≤ 32 mm Wood / Legno / Madera / Bois / Drewno  
E ≤ 22 mm Plastic / Tecnoplastica / Plástico / Plastique / Plástico / Plastikowy  
E ≤ 20 mm Stone / Pietra / Piedra / Pierre / Pedra / Kamen  
E ≤ 12 mm Glass / Vetro / Vidrio / Verre / Vidro / Sklo

Шифра


Цена

**91049 | 1.470** ден.






L  
90014 | 2m  
90013 | 4m








L  
90012 | 2m  
90011 | 4m



Финиш

90015 | Сива




DIY





## SPOT LED тело 0,3W




- Спот
- Вграддива лед светилка
- Мала сидна светилка за насочено ограничено осветлување.
- Наменета е за осветлување на површините на мебелот
- 6000K, ладно бела светлина



90038 | 233 ден.



## HIDRA LED тело 2W





- Надградна лед светилка
- Тенка и кружна форма
- Со палење и гасење на допир
- Достапна во сива металик и мат алуминум
- Со дифузер за хомогено осветлување
- 6000K, ладно бела светлина



90040 | 1.190 ден.



## POLARIS LED тело 1,2W



- Поларис е совршена за дискретно осветлување.
- Со вградливо тело со отвор Ø30mm
- Изработена е од алуминиум со елоксиран мат сребрен финиш
- Може а се насочува во различни правци
- 4000K, природно бела светлина



6 W 7080920  
15 W 7001420  
30 W 7001320  
50 W 5008420  
72 W 5008520



SWITCH 7001520  
DOOR 7001720  
MOTION 7001820  
METAL 7001920





DIMMER 5053125  
SWITCH 5007125  
MOTION 5007025

90039

1.137 ден.

## ANDROMET LED тело 6W




- Лед светилка со тенка квадратна форма
- Со челична рамка со никел сатин финиш
- Со дифузер за хомогено осветлување кој лед точките ги прави незабележливи
- 6000K, ладно бела светлина

6 W 7080920  
15 W 7001420  
30 W 7001320  
50 W 5008420  
72 W 5008520    SWITCH 7001520  
DOOR 7001720  
MOTION 7001820  
METAL 7001920    DIMMER 5053125  
SWITCH 5007125  
MOTION 5007025

90048 | 2.109 ден.

## ANDROWAVE SWITCH LED тело





- Лед светилка за монтажа под висечки елемети во кујна, и за внатрешност на гардеробери
- Со сив металик финиш
- Со дифузер за хомогено осветлување кој лед точките ги прави незабележителни
- 180 лумени
- Со 9 лед точки

6 W 7080920  
15 W 7001420  
30 W 7001320  
50 W 5008420  
72 W 5008520   

90044 | 3.511 ден.

## ANDROWAVE ЛЕД тело 6W



- Мала сидна светилка за насочено ограничено осветлување.
- Наменета е за осветлување на површините на мебелот
- 6000K, ладно бела светлина


6 W 7080920  
15 W 7001420  
30 W 7001320  
50 W 5008420  
72 W 5008520    SWITCH 5050725    SWITCH 7001520  
DOOR 7001720  
MOTION 7001820  
METAL 7001920    DIMMER 5053125  
SWITCH 5007125  
MOTION 5007025

90043 | 2.536 ден.






## URANE ЛЕД тело 1.8W



|  |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
|  | 6 W 7080920<br>15 W 7001420<br>30 W 7001320<br>50 W 5008420<br>72 W 5008520 |  | SWITCH 7001520<br>DOOR 7001720<br>MOTION 7001820<br>METAL 7001920 |  | DIMMER 5053125<br>SWITCH 5007125<br>MOTION 5007025 |
|--|---|--|---|--|--|




- Надградна лед светилка со 9 лед точки во алюминумска рамка со кружна форма
- Со дифузер за хомогено осветлување
- Многу лесна монтажа на површината на елементи од мебел со лепенка



90042 | 959 ден.



## CRUX ЛЕД тело 1.8W



- Отвор за вградување Ø60mm
- Има диоди кои се така подредени да дадат концентрирана светлина под агол од 85°
- 6000K, ладно бела светлина / 4500K, природно бела светлина


12V DC  
6 W 7080920  
15 W 7001420  
30 W 7001320  
50 W 5008420  
72 W 5008520

SENSOR 240V AC  
SWITCH 7001520  
DOOR 7001720  
MOTION 7001820  
METAL 7001920

SENSOR 12V DC  
DIMMER 5053125  
SWITCH 5007125  
MOTION 5007025

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 90030   Сребрен   591 ден. |  |
| 90031   Никел   789 ден.   |  |
| 90032   Никел   591 ден.   |  |



## CRUX држач за ЛЕД тело



90036 | Сребрен | 89 ден.

90035 | Никел | 118 ден.

## CRUX триаголен држач за ЛЕД тело



90037 | 373 ден.











## PIX Светлечка оклажија





- |              |                    |                   |
|--------------|--------------------|-------------------|
| <b>90045</b> | <b>706mm, 1,5W</b> | <b>4.617</b> ден. |
| <b>90046</b> | <b>856mm, 1,9W</b> | <b>5.042</b> ден. |
| <b>90047</b> | <b>1006mm 2,2W</b> | <b>5.416</b> ден. |



$$L = A - 7 \text{ mm}$$



## DIFLEX ЛЕД тело



91143 | 4,3W; 6000K ладно бело | 1.878 ден.














## ЛЕД тело за фиока о,6W



90159 | 0,6W; 28lm; 4LEDs | 1.049 ден.





**emuca**  
furniture fittings solutions



PR  
D E S I G N



## ЛЕД конвертор



12V DC  
IP20  
2m  
CE

20cm

60




153

38

- Конвертор за Лед светла со постојан напон, дизајниран за поврзување на кабли со различни прикучици.



| Шифра | Опис    | Цена       |
|-------|---------|------------|
| 90033 | 6W 12V  | 629 ден.   |
| 90034 | 15W 12V | 810 ден.   |
| 90041 | 30W 12V | 1.335 ден. |
| 90052 | 50W 12V | 2.058 ден. |
| 90848 | 72W 12V | 2.607 ден. |

## 12V AMP Раскрсница/кабел



90065 | 146 ден.

## 12V AMP Продолжен кабел





90064 | 163 ден.

## Point Door (proximity) сензор





SENSOR 12V DC  
IP44  
DIMMER 0-100%  
2m  
CE

- 12V DC / 24V DC сензор
- 36W (12V DC)
- 72W (24V DC)



91115 | 1.807 ден.



### Прекинувач вградлив Ø23 x 17



| Шифра | Финиш | Цена     |
|-------|-------|----------|
| 90059 | Бела  | 109 ден. |
| 90058 | Црна  | 91 ден.  |




### Прекинувач за врата



| Шифра | Финиш | Цена     |
|-------|-------|----------|
| 90061 | Бела  | 235 ден. |
| 90060 | Црна  | 282 ден. |



## Вертикален мултиконектор 3UE + 2 USB





- Може да се вгради и во високи и ниски елементи благодарение на неговиот дизајн. Лесно се извркува и може мануелно да се затвори односно скрие. Содржи три шуко приклучници и два усб конектори за полнење на електронски уреди.

90063 | 2.996 ден.



## Atom 14 мултиконектор



- 1x F
- 2x USB
- 1x HDMI


### Финиш

90327 | Црна | **4.584** ден.

90326 | Сребрена | **4.665** ден.




## Atom 26 мултиконектор 2xUSB/1 x 1A / 2 X 0.5A/RJ45/HDMI



90458 | 6.724 ден.



### Безжичен полнач USB 5V DC/ Qi (V1.1)



- Овозможува безжично  
полнење на било кој  
компатибilen уред

90062 | 2.978 ден.

# +ИНФО



Топлина на светлото

KELVIN



3.000 - 4.000 K

Топло  
светло



5.000 - 7.000 K

Ладно  
светло



6 W 7080920  
15 W 7001420  
30 W 7001320  
50 W 5008420  
72 W 5008520

Користете волтажен  
конвертор



6 W 7083515  
12 W 7083515

Користете конвертор на  
интензитет



~AC  
220-240V  
50-60Hz

Без потреба од ЛЕД  
конвертори



Работи на батерии



**1.** Вклучените батерии се за пробна  
употреба. **2.** Вклучените батерии се  
на полнење.



Via Messico, 80  
35127 PADOVA PD,  
Italy

T. (+39) 049 8702800  
F. (+39) 049 8703019

Италија: [www.emuca.it](http://www.emuca.it) • [info@emuca.com](mailto:info@emuca.com)

Велика Британија: [www.emuca.co.uk](http://www.emuca.co.uk) • [sales@emuca.com](mailto:sales@emuca.com)

Шпанија: [www.emuca.es](http://www.emuca.es) • [emuca@emuca.com](mailto:emuca@emuca.com)

Франција: [www.emuca.fr](http://www.emuca.fr) • [emuca@emuca.com](mailto:emuca@emuca.com)

Португалија: [www.emuca.pt](http://www.emuca.pt) • [emuca@emuca.com](mailto:emuca@emuca.com)

PRO  
  
DESIGN

Погон адреса: Ул.Скупи бр. 82Б  
Изложбен салон: Ул.Скупи бр. 47  
1000 Скопје, Македонија  
T. +389 (0)2 203 5377  
M. +389 (0)76 475 372 • +389 (0)75 371 158  
[www.pro-dizajn.mk](http://www.pro-dizajn.mk)  
[prodizajn@pro-dizajn.mk](mailto:prodizajn@pro-dizajn.mk) • [prodizajn@hotmail.com](mailto:prodizajn@hotmail.com)